

ДС СМИТХ АД Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2020 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 30
Прилог 1 - Годишен извештај	
Прилог 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3-30) на ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ (продолжение)

Основи за мислење со резерва

Како што е наведено во Белешка 13 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2020 година, Друштвото има недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности во вкупен износ од 468,368 илјади денари. Овие средства вклучуваат земјиште и градежни објекти со нето сметководствена вредност од 19,679 илјади денари, односно 53,905 илјади денари за кои Друштвото има само право на користење и не поседува имотни листови за сопственост. Како резултат на тоа, ние не бевме во можност да се увериме во правата и обврските кои ги има Друштвото на овие средства. Дополнително, градежните објекти и опремата вклучуваат средства од погонот за производство на хартија и хартиена амбалажа со нето сметководствена вредност од 38,598 илјади денари и 43,567 илјади денари, соодветно, кои се надвор од употреба. Друштвото не изврши тест на обезвреднување на градежните објекти и опремата заклучно со 31 декември 2020 година во согласност со МСС 36 „Обезвреднување на средства“. Врз основа на расположливата документација, ние не бевме во состојба да се увериме во потенцијалните ефекти врз вреднувањето на недвижностите, постројките и опремата и вложувања во недвижности на 31 декември 2020 година, како и ефектот врз нето добивката за годината која тогаш завршува.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата наведени во основата за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ДС СМИТХ АД Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Дилоит ДОО Скопје


Александар Аризанов
Овластен ревизор
Директор




Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје
29 април 2021

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Приходи од продажба	5	786,206	849,629
Останати приходи	6	18,997	12,529
Вкупно оперативни приходи		805,203	862,158
Промена во залихите на готови производи и производство во тек		(640)	(3,383)
Потрошени материјали и сировини	7	(454,379)	(557,736)
Трошоци за вработените	8	(92,817)	(87,835)
Трошоци за амортизација	13	(30,457)	(27,922)
Останати трошоци	9	(130,082)	(150,562)
Вкупно оперативни трошоци		(708,375)	(827,438)
Добивка од работење		96,828	34,720
Финансиски приходи		2,168	287
Финансиски расходи		(11,641)	(11,259)
Финансиски расходи, нето	10	(9,473)	(10,972)
Добивка пред оданочување		87,355	23,748
Данок на добивка	11	(9,714)	(3,862)
Нето добивка за годината		77,641	19,886
Останата сеопфатна добивка по оданочување		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		77,641	19,886
Добивка расположлива за:			
Сопствениците на обични акции на Друштвото		77,641	19,886
Заработувачка по акција:	12		
Основна заработувачка по акција (во Денари)		278.28	71.28
Разводната заработувачка по акција (во Денари)		278.28	71.28

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 9 март 2021.

Одобрено од:

Даниела Димитриевска
 Привремен менаџер за финансии и контролинг



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	13	441,975	453,334
Вложувања во недвижности	13	26,393	27,305
Останати нетековни средства		-	308
		<u>468,368</u>	<u>480,947</u>
Тековни средства			
Залихи	14	97,241	100,434
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	15	9,958	-
Побарувања од купувачи	16	219,424	226,398
Останати побарувања	17	10,775	66,868
Пари и парични еквиваленти	18	123,356	17,006
		<u>460,754</u>	<u>410,706</u>
ВКУПНИ СРЕДСТВА		<u>929,122</u>	<u>891,653</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Уплатен капитал	19	432,450	432,450
Законски резерви		15,344	15,344
Акумулирана загуба		(87,725)	(165,366)
		<u>360,069</u>	<u>282,428</u>
Нетековни обврски			
Обврски по долгорочни кредити	23	235,178	234,383
Долгорочни обврски за лизинг	24	2,719	3,634
Резервации за отпремнини	20	4,569	3,858
		<u>242,466</u>	<u>241,875</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	21	251,562	317,016
Останати обврски	22	75,025	50,334
		<u>326,587</u>	<u>367,350</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>929,122</u>	<u>891,653</u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	<u>Акционерски капитал</u>	<u>Законски резерви</u>	<u>Акумулирана загуба</u>	<u>Вкупно</u>
Состојба на 1 јануари 2019	432,450	15,344	(185,252)	262,542
Добивка за годината	-	-	19,886	19,886
Останата сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>432,450</u>	<u>15,344</u>	<u>(165,366)</u>	<u>282,428</u>
Состојба на 1 јануари 2020	432,450	15,344	(165,366)	282,428
Добивка за годината	-	-	77,641	77,641
Останата сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	<u>432,450</u>	<u>15,344</u>	<u>(87,725)</u>	<u>360,069</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2020
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добивка/(Загуба) пред оданочување		87,355	23,748
Коригирана за:			
Амортизација		30,457	27,922
Исправка на вредноста на побарувањата		4,486	10,327
Кусоци на залихи, нето		1,974	647
Неотпишана вредност на продадени средства		-	179
Капитална (добивка)/загуба на продадени средства, нето		(5,241)	57
Отпис на обврски		-	(1,191)
Резервирања за вработените		799	798
Отпис на останати нетековни средства		308	-
Расходи за камати		9,536	9,510
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал		<u>129,674</u>	<u>71,997</u>
Намалување на залихите		1,219	45,873
Намалување/(Зголемување) на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		57,730	(34,308)
Зголемување на обврските кон добавувачи и останатите обврски		<u>(46,935)</u>	<u>(58,841)</u>
		141,688	24,721
Платени камати		(9,409)	-
Платен данок на добивка		<u>(3,026)</u>	<u>(579)</u>
Нето парични текови генерирани од оперативни активности		<u>129,253</u>	<u>24,142</u>
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(37,091)	(24,916)
Продажба на недвижности, постројки и опрема		<u>14,188</u>	<u>-</u>
Нето парични текови користени за инвестициони активности		<u>(22,903)</u>	<u>(24,916)</u>
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти		106,350	(774)
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		<u>17,006</u>	<u>17,780</u>
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	18	<u><u>123,356</u></u>	<u><u>17,006</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, со седиште на улица "1632" бр. 1 Гази Баба, Скопје. Основна дејност на Друштвото е производство на хартија и амбалажа.

Во текот на 2015 година, Групаацијата DS Smith изврши превземање на Групаацијата Дуропацк, поради што Собранието на акционери на Друштвото на 15 октомври 2015 година донесе одлука за промена на називот на Друштвото од ДУРОПАЦК АД Скопје во ДС СМИТХ АД Скопје. Според уписот на промена во Централниот регистер на Република Северна Македонија од 27 октомври 2015 година целосниот назив на Друштвото е Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје.

Заклучно со 31 декември 2020 година, мнозински акционер на Друштвото е DS Smith Packaging South East GmbH Австрија кој има 81.31% сопственост над Друштвото.

На 31 декември 2020 година Друштвото има 124 вработени (2019: 132 вработени).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018 и 290/20) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник стапи во примена од 1 јануари 2010 година.

До датумот на составување на придружните финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Притоа, придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник" бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
(продолжение)

2.1 Принцип на континуитет

Придружните финансиски извештаи на 31 декември 2020 година и за годината што тогаш завршува се подготвени според принципот на континуитет, односно претпоставувајќи дека Друштвото ќе продолжи со своето работење во догледна иднина. На 31 декември 2020 година, акумулираните загуби на компанијата изнесуваат 87,725 илјади денари. Компанијата оствари зголемена искористеност на производствениот капацитет, што резултираше со профит за годината што завршува на 31 декември 2020 и 2019 година. Раководството на Друштвото проценува дека акумулираните загуби ќе бидат апсорбирани од потенцијалните нето добивки, преку фокус на продажбите и оптимизација на трошоците, зголемени капитални инвестиции и континуирано следење на буџетот.

Брзото ширење на вирусот Ковид-19 и неговите економски ефекти во Република Северна Македонија и на глобално ниво, може да резултира во преиспитување на претпоставките и проценките, што би можело да има ефект на материјално прилагодување на сегашната вредност на средствата и обврските во текот на следната деловна година. Во оваа фаза, раководството не е во состојба со сигурност да го процени ефектот, бидејќи нови настани се случуваат на дневна основа.

Друштвото ги следи сите вонредни мерки и услови во државата, макроекономските показатели, утврдените мерки и глобалните случувања. Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Друштвото утврди дека во моментот не се очекуваат дополнителни тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на обврските спрема добавувачите како резултат на влијанието на вирусот Ковид-19.

Долгорочно гледано, можни се последици на обемот на продажбите, паричните текови и профитабилноста. Без разлика на тоа, на датумот на издавање на финансиските извештаи Друштвото ги исполнува своите обврски во рокот на доспевање и продолжува да го применува принципот на континуитет како сметководствена претпоставка за подготовка на финансиските извештаи.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи се признаваат кога значајните ризици и наградите од сопственоста над производите се пренесени на купувачот. Пренесувањето на ризиците и наградите од сопственоста зависат од индивидуалните услови на продажба. За најзначајниот дел од продажбите, преносот на ризиците наградите од сопственоста се случува при утоварот кај превозникот. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарување, намалена за трговски попусти, количински рабати, враќањата на производите и вквалкулираниот ДДВ.

3.2 Трошоци за позајмување

Сите трошоци настанати во врска со обврските по примените кредити се прикажани како трошок во периодот во кој се настанати.

3.3 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката или загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно, утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Во согласност со даночната регулатива на Република Северна Македонија, даночните загуби од претходните три години може да се користат за намалување на тековната обврска за данок на добивка. Исто така, даночната загуба од тековната година може да се употреби за намалување или елиминирање на даночната обврска во наредните три години.

Даночните обврски се сметаат како конечни со настанување на пораниот од следните датуми:

- истекот на десет години сметајќи од годината во која настанала обврската за данок; и
- моментот кога е извршена целосна даночна контрола од страна на даночните власти.

Одложен данок

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во извештајот за финансиската состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на крајот на периодот на известување се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Одложените даночни средства и обврски се мерат по даночни стапки кои се очекува да бидат применети во периодот кога средството е реализирано или обврската е платена, врз основа на даночни стапки (и даночен закон) кој е во примена на крајот на периодот на известување. Друштвото не пресмета одложен данок на добивка во овие финансиски извештаи.

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадени вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно;
- Побарувања и обврските кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните власти се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација, и акумулираната загуба поради обезвреднување, доколку постои. Набавната вредност ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци и неповратни даноци, како и сите други трошоци кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба за неговата наменета употреба. Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволиниска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

Амортизацијата и депрецијацијата се пресметуваат на праволиниска основа по пропишани стапки со цел набавната вредност на недвижностите, опремата и нематеријалните средства да се алоцира во текот на нивниот проценет корисен век.

Применетите годишни стапки за амортизација се следните

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Градежни објекти	2.5% - 5%	2.5% - 5%
Погонска опрема	3% - 10%	3% - 10%
Мебел, компјутери и канцелариска опрема	20% - 25%	20% - 25%
Моторни возила	25%	25%

Добивките или загубите кои произлегуваат од отуѓувањето или повлекувањето од употреба на недвижностите, постројките и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат како приходи или расходи во извештајот за сеопфатна добивка.

3.6 Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности почетно се мерат според нивната набавна вредност, вклучувајќи ги и трансакциските трошоци. По почетното признавање вложувањата во недвижности се мерат според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулирана загуба поради обезвреднување. Сметководствената вредност на вложувањето во недвижности го вклучува трошокот на заменетиот дел на постоечкото вложување во недвижности во моментот кога е настанат трошокот, доколку критериумите за признавање се исполнети а ги исклучува трошоците за секојдневното сервисирање на таквата недвижност. Оваа вредност ја претставува објективната вредност на вложувањата во недвижности на крајот на периодот на известување.

Вложувањата во недвижности се депривираат кога ќе се отуѓи или кога перманентно ќе се повлече од употреба и нема да се очекуваат идни економски користи од неговото отуѓување. Добивките или загубите од депривирањето се признаваат во добивката или загубата во периодот кога настанало депривирањето.

Преноси кон вложувања во недвижности се вршат кога, и само кога, постои промена во нивната употреба, докажана по пат на завршување на користењето на недвижноста од страна на сопственикот, започнување на оперативен наем на друга страна или завршување со изградбата или доградбата на недвижноста.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува според пропорционална метода во текот на проценетиот корисен век на употреба на недвижноста кој изнесува 40 години.

3.7 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради обезвреднување. На денот на извештајот за финансиска состојба нематеријалните средства се состојат од набавени компјутерски софтверски лиценци, кои се капитализирани врз основа на трошоците настанати при набавката и ставањето во употреба. Набавната вредност се амортизира во текот на проценетиот корисен век на софтверот, со годишна стапка на амортизација од 20%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.8 Финансиски инструменти**

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.8.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна стапка, намалени за загуба поради обезвреднување.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признаваат во добивката и загубата за периодот.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира во целост за сите побарувања кои на крајот на периодот на известување не биле наплатени подолго од 365 дена.

3.8.2 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложни на незначителен ризик од промена на нивната вредност

3.8.3 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност плус трансакциони трошоци, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.8.4 Обврски по кредити

Долгорочните обврски по кредити почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакција. Кредитите и позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределување на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска или, онаму каде што е применливо, пократок период.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Сите износи кои доспеваат за плаќање во период од 12 месеци од крајот на периодот на известување се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.9 Залихи**

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот прва-влезна прва-излезна ("ФИФО") и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка и останати трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата. Застарената залиха се обезвреднува по пат на исправка на вредноста до нето продажната вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални обезвреднувања на залихите.

3.10 Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската

3.11 Користи за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто плата.

Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината, а кои се пресметуваат на бруто плата. Трошокот за овие плаќања се признава во извештај за сеопфатна добивка во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19, отпремнините за пензионирање претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат од страна на независен актуар на денот на извештајот за финансиска состојба. Состојбата на овие обврски на денот на извештајот за финансиска состојба ја претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина

Друштвото, исто така, исплаќа јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

3.12 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. На 31 декември 2020 година, матична компанија на Друштвото е DS Smith Packaging South East GmbH Австрија која поседува учество во капиталот на Друштвото од 81.31%. Поврзани субјекти на Друштвото се неговото матично друштво, крајната матична компанија и нејзините зависни друштва.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020**3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.13 Наем**

Наемите се однесуваат на наем на возила и опрема во производство. Овие наеми раководството ги признава како оперативни наеми. Трошоци за наеми се евидентираат во добивката и загубата за периодот во моментот кога тие трошоци се настанати, односно за периодот на наем на кој што се однесуваат.

3.14 Нетековни средства наменети за продажба

Нетековните средства што се чуваат на продажба вклучуваат опрема чијашто сметководствена вредност ќе биде надоместена главно преку продажна трансакција наместо преку континуирано користење. Овие средства се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната вредност, намалена за трошоците за продажба. Друштвото признава загуба поради обезвреднување за секое почетно или последователно отпишување на средствата до објективната вредност, намалена за трошоците за продажба.

3.15 Државни поддршки

Државните поддршки не се признаваат се додека не постои разумно уверување дека Друштвото ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека поддршките ќе бидат примени. Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат. Конкретно, државните поддршки за да се добијат чиј основен услов им е Друштвото да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како одложени приходи во извештајот за финансиската состојба и се пренесуваат во добивката или загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство.

3.16 Споредбени податоци

Заради посоодветно прикажување на тековната година одредени ставки од споредбените податоци се рекласифицирани. Овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Проценет корисен век на опремата и нематеријалните средства

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ (продолжение)

4.2 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова, објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2020	2019
Приходи од продажба на домашен пазар	513,571	525,568
Приходи од продажба на странски пазар	210,386	238,238
Приходи од продажба на поврзани страни	62,249	85,823
	<u>786,206</u>	<u>849,629</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2020	2019
Приходи од наемнини	5,567	5,057
Капитална добивка од продадени средства	5,322	-
Приходи од продажба на отпад	401	777
Наплатени отпишани побарувања	1,662	523
Приходи од отпис на обврски	-	1,191
Вишок на материјали	-	98
Останати приходи	6,045	4,883
	<u>18,997</u>	<u>12,529</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2020	2019
Потрошена хартија	375,230	483,631
Потрошена енергија, нафта, гас и гориво	27,608	29,047
Потрошени Велпап лепаци	9,237	9,903
Потрошени резервни делови	6,616	5,640
Набавна вредност на продадени добра	6,322	5,982
Отпис на ситен инвентар	173	120
Останати материјали и суровини	29,193	23,413
	<u>454,379</u>	<u>557,736</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2020	2019
Бруто плати на вработените	89,615	82,506
Регрес за годишен одмор	1,441	1,463
Службени патувања и дневници	1,063	2,409
Помош во случај на болест	422	393
Останати трошоци за вработените	276	1,064
	<u>92,817</u>	<u>87,835</u>

9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември,	
	2020	2019
Транспортни услуги	42,904	47,094
Неотпишана вредност на продадени средства	-	179
Трошоци за агенција за привремено вработување	5,856	5,908
Трошоци за одржување и комунални услуги	12,133	10,943
Исправка на вредност на побарувања	4,486	10,327
Интелектуални услуги	15,012	15,736
Останати услуги од групација	685	2,262
Менаџерски услуги од групацијата	15,216	26,937
Трошоци за наем	5,812	4,913
Обезбедување	4,704	4,032
Телефонија, интернет, поштенски услуги	1,259	1,514
Репрезентација	2,378	2,319
Трошоци за осигурување	2,360	2,293
Капитална загуба на продадени средства	81	57
Правни, адвокатски и нотарски услуги	1,425	1,489
Данок на имот	1,057	865
Трошоци од интеграција	-	213
Кусоци	1,974	745
Банкарски услуги	1,899	1,382
Останати трошоци	10,841	11,354
	<u>130,082</u>	<u>150,562</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

10. РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 2020	31 декември, 2019
Позитивни курсни разлики	2,109	272
Останати финансиски приходи	59	15
Финансиски приходи	2,168	287
Расходи за камати	(9,536)	(9,510)
Негативни курсни разлики	(2,105)	(1,749)
Финансиски расходи	(11,641)	(11,259)
Финансиски расходи, нето	(9,473)	(10,972)

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување по законска стапка и ефективната даночна стапка за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следува :

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 2020	31 декември, 2019
Добивка пред оданочување	87,355	23,748
Непризнати расходи за даночни цели	11,446	15,393
Намалување за наплатени претходно исправени побарувања	(1,662)	(523)
Даночна основа	97,139	38,618
Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа	9,714	3,862
Ефективна даночна стапка	11.12%	16.26%

Во 2020 и 2019 година данокот на добивка се пресметува по законска стапка од 10% на утврдената добивка од Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби и износот на непризнаени трошоци за даночни цели.

12. ЗАРАБОТУВАЧКА(ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која е на располагање на акционерите, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на годината.

Заработувачката по акција е пресметана како што следува (нето добивка во илјади денари, основна заработувачка по акција – во денари).

	Во илјади денари	
	Година што завршува на 2020	31 декември, 2019
Добивка за имателите на обични акции	77,641	19,886
Просечен пондериран број на обични акции	279,000	279,000
Основна заработувачка по акција (во Денари)	278.28	71.28
Разводнета заработувачка по акција (во Денари)	278.28	71.28

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕДВИЖНОСТИ

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Средства во подготовка	Вкупно недвижности, постројки и опрема	Вложувања во недвижности
Набавна вредност						
Состојба, 1 јануари 2019	19,679	349,300	457,671	68,771	895,421	-
Набавки во текот на годината	-	-	3,966	20,950	24,916	-
Пренос од средства во подготовка	-	-	35,559	(35,559)	-	-
Рекласификација во вложувања во недвижности	-	(62,475)	(524)	-	(62,475)	62,475
Отуѓување/расходување	-	-	-	-	(524)	-
Состојба, 31 декември 2019	19,679	286,825	496,672	54,162	857,338	62,475
Состојба, 1 јануари 2020	19,679	286,825	496,672	54,162	857,338	62,475
Набавки во текот на годината	-	4,337	17,934	13,798	36,069	-
Пренос од средства во подготовка	-	-	44,249	(44,249)	-	-
Рекласификација во нетековни средства кои се чуваат за продажба (белешка 15)	-	(255)	(10,118)	(8,913)	(19,286)	-
Отуѓување/расходување	-	(3,426)	(9,118)	-	(12,544)	-
Состојба, 31 декември 2020	19,679	287,481	539,619	14,798	861,577	62,475
Исправка на вредност						
Состојба, 1 јануари 2019	-	179,357	232,392	-	411,749	-
Амортизација за годината	-	8,761	18,952	-	27,713	-
Рекласификација во вложувања во недвижности	-	(35,170)	-	-	(35,170)	35,170
Отуѓување/расходување	-	-	(288)	-	(288)	-
Состојба, 31 декември 2019	-	152,948	251,056	-	404,004	35,170
Состојба, 1 јануари 2020	-	152,948	251,056	-	404,004	35,170
Амортизација за годината	-	7,812	21,733	-	29,545	912
Рекласификација во нетековни средства кои се чуваат за продажба (белешка 15)	-	(56)	(5,498)	-	(5,554)	-
Отуѓување/расходување	-	(2,789)	(5,604)	-	(8,393)	-
Состојба, 31 декември 2020	-	157,915	261,687	-	419,602	36,082
Нето сметководствена вредност						
на 31 декември 2020	19,679	129,566	277,932	14,798	441,975	26,393
на 31 декември 2019	19,679	133,877	245,616	54,162	453,334	27,305

Земјиштето чија вредност изнесува 19,679 илјади денари (2019: 19,679 илјади денари), каде што се лоцирани зградите на Друштвото е сопственост на Република Северна Македонија, а Друштвото има право на негово користење. Друштвото моментално е во процес на регистрација на целокупниот имот што се води на име на Република Северна Македонија кај релевантните катастри, за да може Друштвото да се стекне со сопственост.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И ВЛОЖУВАЊЕ ВО НЕДВИЖНОСТИ (продолжение)

Градежните објекти и вложувањата во недвижности со нето сметководствена вредност од 155,959 илјади денари на 31 декември 2020 (2019: 161,182 илјади денари) вклучуваат градежни објекти од погонот за производство на хартија и хартиена амбалажа во износ од 38,598 илјади денари (2019: 41,193 илјади денари) кои се надвор од употреба од 1 јануари 2011 година. Дополнително, градежните објекти вклучуваат и основни средства со нето сметководствена вредност од 53,905 илјади денари (2019:53,535 илјади денари) за кои Друштвото не поседува титулар на сопственост, туку има право на користење. Овие градежни објекти се во сопственост на Република Северна Македонија

Нето сметководствена вредност на опремата на 31 декември 2020 во износ од 277,932 илјади денари (2019:245,616 илјади денари), вклучува опрема во износ од 43,567 илјади денари (2019: 46,264 илјади денари), којашто е ставена надвор од употреба.

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Суровини и материјали	81,936	85,388
Резервни делови	15,642	14,220
Недовршено производство	2,246	1,389
Готови производи	6,925	7,391
Ситен инвентар	2,662	2,486
	<u>109,411</u>	<u>110,874</u>
Исправка на вредност	<u>(12,170)</u>	<u>(10,440)</u>
	<u>97,241</u>	<u>100,434</u>

Движењето на исправката на вредноста на залихите е прикажана подолу:

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември,	
	2020	2019
Состојба на 1 јануари	10,440	7,871
Вредносно усогласување за годината	<u>1,730</u>	<u>2,569</u>
	<u>12,170</u>	<u>10,440</u>

15. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА

	Во илјади денари 31 декември 2020
Рекласификација од недвижности, постројки и опрема, нето	13,732
Набавки во текот на годината	1,022
Отуѓување	<u>(4,796)</u>
	<u>9,958</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020
16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Побарувања од купувачи во земјата	205,499	199,705
Побарувања од купувачи од странство	33,986	35,713
Побарувања од поврзани страни	14,451	23,130
	<u>253,936</u>	<u>258,548</u>
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(34,512)	(32,150)
	<u>219,424</u>	<u>226,398</u>

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември,	
	2020	2019
На 1 јануари	32,150	22,350
Исправка на вредност	4,486	10,327
Наплатени исправени побарувања	(1,662)	(523)
Траен отпис на побарувања	(462)	(4)
	<u>34,512</u>	<u>32,150</u>

17. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Побарувања за повеќе платен ДДВ	1,494	57,158
Однапред платени трошоци	1,545	1,038
Аванси на добавувачи	5,150	5,227
Побарувања за данок на добивка	-	851
Побарувања за дадени депозити како гаранција	1,427	1,427
Побарувања од вработени	33	7
Останати побарувања	1,126	1,160
	<u>10,775</u>	<u>66,868</u>

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Пари во банка:		
- во денари	59,447	10,985
- во странска валута	63,720	5,832
Пари во благајна:		
- во денари	49	44
- во странска валута	140	145
	<u>123,356</u>	<u>17,006</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

19. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Уплатен капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година се состои од целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 25.56 евра по акција. Уплатениот капитал на Друштвото изнесува 432,450 илјади денари (2019: 432,450 илјади денари).

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следува

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2020	2019	2020	2019
DS Smith Packaging South East GmbH	226,853	226,853	81.31%	81.31%
Останати малцински акционери	52,147	52,147	18.69%	18.69%
	<u>279,000</u>	<u>279,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

Законска резерва

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба.

20. РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ОТПРЕМНИНИ

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Отпремнини при заминување во пензија	2,794	2,443
Јубилејни награди на вработени	1,775	1,415
	<u>4,569</u>	<u>3,858</u>

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи

	Отпремнини при заминување во пензија	Јубилејни награди на вработени	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2019	3,084	1,977	5,061
Расход во текот на годината	798	-	798
Исплатени во текот на периодот	(1,439)	(562)	(2,001)
Состојба на 31 декември 2019	<u>2,443</u>	<u>1,415</u>	<u>3,858</u>
Состојба на 1 јануари 2020	2,443	1,415	3,858
Расход во текот на годината	351	448	799
Исплатени во текот на периодот	-	(88)	(88)
Состојба на 31 декември 2020	<u>2,794</u>	<u>1,775</u>	<u>4,569</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Обврски кон добавувачи во земјата	46,885	37,523
Обврски кон добавувачи од странство	31,869	38,288
Обврски кон поврзани субјекти	172,808	241,205
	<u>251,562</u>	<u>317,016</u>

22. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Обврски за камати по кредити	28,637	28,517
Одложени приходи за државна поддршка	8,637	-
Обврски спрема вработени	7,050	6,652
Обврски за дивиденди кон фондот за ПИОМ	4,612	4,612
Пресметани трошоци за кои нема пристигнато документи	12,793	7,366
Обврски за бонуси на менаџментот	5,272	2,872
Обврска за данок на добивка	5,837	-
Останати обврски	2,187	315
	<u>75,025</u>	<u>50,334</u>

23. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Поврзани страни		
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 2,442,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	150,657	150,147
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 1,020,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	62,928	62,716
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 150,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	9,254	9,223
DS Smith Packaging South East GMBH Австрија, во вкупен износ од 200,000 евра, со каматна стапка 3-м. EURIBOR+4% и рок на доспевање до 30 април 2022 година	12,339	12,297
	<u>235,178</u>	<u>234,383</u>

Кредитите во вкупен износ од 235,178 илјади денари заклучно со 31 декември 2020 година (2019: 234,383 илјади денари) во целост се однесуваат на необезбедени кредити земени од поврзани страни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

24. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

Долгорочните обврски за финансиски лизинг во износ од 2,719 илјади денари се однесуваат на обврски кон SCANIA CREDIT AB за набавка на камион во износ од 88,900 евра, од кои 13,335 евра се платени авансно, а останатиот износ од 75,565 евра, зголемен за каматата, ќе биде исплатен на 60 еднакви месечни рати во износ од 1,359 евра, со годишна каматна стапка од 3.04%.

25. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Друштвото има трансакции со поврзаните страни кои што се дел од ДС СМИТХ Групацијата, вклучувајќи продажби на готови производи, материјали и полупроизводи, набавки на опрема, примени позајмици и останати трансакции. Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Меѓусебните трансакции за годината што завршува на 31 декември, 2020 и 2019 година се следни:

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември,	
	2020	2019
Продажби на:		
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik – Бугарија	13,788	64,639
DS Smith Packaging doo – Крушевац Србија	47,325	19,518
DS Smith Cretan Hellas S.A.	-	308
DS Smith Hellas S.A.	1,134	1,358
DS Smith PLC London – Велика Британија	2	-
	<u>62,249</u>	<u>85,823</u>
Набавки и расходи од:		
DS Smith Belisce Doo - Хрватска	135,614	71,576
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik – Бугарија	36,884	72,542
DS Smith Packaging doo – Крушевац Србија	4,820	3,830
DS Smith Packaging South East GMBH	10,572	16,778
DS SMITH GROUP IT	5,586	6,716
DS Smith P Marketing NV, Гент Белгија	8,762	10,052
DS Smith Hellas S.A	-	70
DS Smith Packaging Italia S.P.A	-	1,537
DS Smith Packaging Чешка	27	979
DS Smith Paper Kayzersberg S.A.S.	-	-
DS Smith Paper Zarnesti SRL	42,564	127,512
DS Smith PLC London – Велика Британија	8,828	10,778
DS Smith Paper Aschaffenburg	7,120	424
DS Smith Packaging Netherland	21	-
DS Smith Packaging Romania S.R.L.	1,666	-
DS Smith Poland Spolka Z O.O.	21	-
	<u>262,485</u>	<u>322,794</u>
Трошоци за камата:		
DS Smith Packaging South East GMBH	9,534	9,508
	<u>9,534</u>	<u>9,508</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКІТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

25. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ (продолжение)

	Во илјади денари	
	2020	31 декември 2019
Побарувања од:		
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik Бугарија	2,450	6,572
DS Smith Packaging doo - Крушевац Србија	11,288	14,856
DS Smith PLC London – Велика Британија	713	711
DS Smith P Marketing NV Гент Белгија	-	83
DS Smith Cretan Hellas S.A.	-	307
DS Smith Hellas S.A.	-	601
	<u>14,451</u>	<u>23,130</u>
Обврски кон:		
DS Smith Belisce Doo Хрватска	47,926	36,508
DS Smith Bulgaria SA Pazardzik Бугарија	19,365	22,329
DS Smith Packaging South East GMBH	29,767	31,965
DS SMITH GROUP IT	12,003	18,813
DS Smith P Marketing NV Гент Белгија	19,117	17,714
DS Smith PLC London – Велика Британија	23,787	18,848
DS Smith Packaging doo Крушевац Србија	31	3,178
DS Smith Paper Zamesti SRL	2,920	68,996
DS Smith Packaging Чешка	6,407	13,146
DS Smith Packaging Романија SRL	1,666	1,660
DS Smith Полска Spolka Z O.O.	6,108	6,087
DS Smith Paper Aschaffenburg	3690	424
DS Smith Packaging Italia S.P.A	21	1,537
	<u>172,808</u>	<u>241,205</u>
Обврски по кредити кон:		
DS Smith Packaging South East GMBH	235,178	234,383
	<u>235,178</u>	<u>234,383</u>
Обврски за камати по кредити кон:		
DS Smith Packaging South East GMBH	28,637	28,517
	<u>28,637</u>	<u>28,517</u>

Вкупните исплати за клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 13,650 илјади денари (2019:15,771 илјади денари).

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото има дадени гаранции кон трети лица кои служат за навремено плаќање на обврските во вкупен износ од 13.556 илјади денари (2019: 5.300 илјади денари) издадени од една домашна банка.

27. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

27.1 Управување со ризикот на капиталот

Друштвото управува со капиталот како би се обезбедило дека ќе биде во состојба да продолжи да работи според принципот на континуитет и во исто време да го максимизира приносот на сопствениците преку оптимизацијата на односот помеѓу обврските и капиталот

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во Белешката 23, пари и парични еквиваленти во белешка 18 и главнина која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана загуба, како што е обелоденето во белешка 19.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

27. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

27.2 Показател на задолженост

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа. Како дел од оваа анализа, раководството го зема во предвид трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Кредити	235,178	234,383
Долгорочни обврски за лизинг	2,719	3,634
Пари и парични еквиваленти	(123,356)	(17,006)
Нето долг	114,541	221,011
Вкупна главнина	360,069	282,428
Нето показател на задолженост	0.32	0.78

27.3 Категории на финансиски инструменти

	2020	Во илјади денари 31 декември 2019
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи	219,424	226,398
Пари и парични еквиваленти	123,356	17,006
	342,780	243,404
Финансиски обврски		
Обврски по кредити	235,178	234,383
Обврски кон добавувачи	251,562	317,016
Обврски за камата по кредити	28,637	28,517
Долгорочни обврски за лизинг	2,719	3,634
	518,096	583,550

27.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на временна основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

27.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

27. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

27.6 Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Северна Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флуктуации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2020	31 декември 2019	31 декември 2020	31 декември 2019
ЕУР	<u>112,297</u>	<u>64,820</u>	<u>468,492</u>	<u>542,393</u>

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на вредноста на денарот во споредба со оваа валута. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на еврото за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% Во илјади денари	
	2020	2019
Загуба	<u>(35,620)</u>	<u>(47,757)</u>

Сензитивноста на Друштвото на странска валута не е значително променета во споредба со претходната година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

27. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

27.7 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Изложеноста на ризик од каматни стапки ја вклучува веројатноста дека вредноста на кредитите на Друштвото ќе флукуираат поради промените на пазарните каматни стапки. Во отсуство на активен пазар Друштвото не користи финансиски хеџинг инструменти за намалување на изложеноста на влијанието од каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари 31 декември	
	2020	2019
Финансиски средства		
<i>Некаматносни :</i>		
Побарувања од купувачи	219,424	226,398
Пари и парични еквиваленти	123,356	17,006
	<u>342,780</u>	<u>243,404</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни :</i>		
Обврски спрема добавувачи	251,562	317,016
Обврски за камата по кредити	28,637	28,517
	<u>280,199</u>	<u>345,533</u>
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по кредити	235,178	234,383
	<u>235,178</u>	<u>234,383</u>
<i>Фиксна каматна стапка:</i>		
Долгорочни обврски за лизинг	2,719	3,634
	<u>2,719</u>	<u>3,634</u>
	<u>518,096</u>	<u>583,550</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот за известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При приготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година би била поголема, односно помала за 4,704 илјади денари (2019: 4,688 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки не е променета за годината која завршува на 31 декември 2020 година како резултат на постојаното ниво на позајмици.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

27. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

27.8 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало во финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата на Друштвото не се обезбедени со било какви меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2020 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	158,356	-	158,356
Доспеани, но неисправени побарувања	61,068	-	61,068
Доспеани и исправени побарувања	34,512	(34,512)	-
	<u>253,936</u>	<u>(34,512)</u>	<u>219,424</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	154,939	-	154,939
Доспеани но неисправени побарувања	71,459	-	71,459
Доспеани и исправени побарувања	32,150	(32,150)	-
	<u>258,548</u>	<u>(32,150)</u>	<u>226,398</u>

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 158,356 илјади денари (2019:154,939 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец септември, октомври, ноември и декември 2020 година. Овие побарувања достасуваат за наплата од 30 до 120 дена по датумот на фактурирањето.

Доспеани, но неисправени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неисправени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2020	31 декември 2019
До 30 дена	30,703	38,852
Од 31 до 90 дена	19,461	18,666
Од 91 до 180 дена	7,454	7,352
Од 181 до 360 дена	3,450	6,589
Над 360 дена	-	-
	<u>61,068</u>	<u>71,459</u>

Просечниот период за наплата на побарувањата од купувачите изнесува 103 дена (2019: 95 дена).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

27. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

27.9 Ликвидносен ризик

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостанатата договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

Во илјади денари
31 декември 2020

	Просечна пондер. ефектив. каматна стапка	До	Од 1-	Од 3	Од 1-	Над 5	Вкупно
		1 месец	3 месеци	месeci до 1 година	5 години	години	
Некаматносни	0.00%	280,199	-	-	-	-	280,199
Со фиксна каматна стапка	3.04%	7	14	62	2,967	-	3,050
Со променлива каматна стапка	4.00%	781	1,563	7,031	247,678	-	257,053
		<u>280,987</u>	<u>1,577</u>	<u>7,093</u>	<u>250,645</u>	<u>-</u>	<u>540,302</u>

Во илјади денари
31 декември 2019

	Просечна пондер. ефектив. каматна стапка	До	Од 1-	Од 3	Од 1-	Над 5	Вкупно
		1 месец	3 месеци	месeci до 1 година	5 години	години	
Некаматносни	0.00%	345,533	-	-	-	-	345,533
Со фиксна каматна стапка	3.04%	9	28	74	3,818	-	3,929
Со променлива каматна стапка	4.00%	781	2,344	6,250	237,508	-	246,883
		<u>346,323</u>	<u>2,372</u>	<u>6,324</u>	<u>241,326</u>	<u>-</u>	<u>596,345</u>

Просечниот период на плаќање на обврските кон добавувачите изнесува 228 дена (2019: 222 дена).

27.10 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020

27. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

27.10 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2020 и 2019 година

	31 декември 2020		Во илјади денари 31 декември 2019	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Побарувања од купувачи и останати побарувања	219,424	219,424	226,398	226,398
Пари и парични еквиваленти	123,356	123,356	17,006	17,006
	<u>342,780</u>	<u>342,780</u>	<u>243,404</u>	<u>243,404</u>
Финансиски обврски				
Обврски по кредити	235,178	235,178	234,383	234,383
Обврски кон добавувачи	251,562	251,562	317,016	317,016
Обврски за камати по кредити	28,637	28,637	28,517	28,517
Долгорочни обврски за лизинг	2,719	2,719	3,634	3,634
	<u>518,096</u>	<u>518,096</u>	<u>583,550</u>	<u>583,550</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски.

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

28. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на соодветната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, во однос на правното толкување на регулативата помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2020**29. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Нема настани по периодот на известување кои бараат корекција или дополнително обелоденување во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

30. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2020 и 2019 се следните:

	<u>31 декември 2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
ЕУР	61.6940	61.4856

ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ДС СМИТХ
-АД- Скопје
Бр. 03-1/1008
30.03. 2021 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ
ЗА 2020 ГОДИНА



Содржина:

1. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ	3
2. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА	4
3. ВИЗИЈА И МИСИЈА	5
4. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ	6
5. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ	6
6. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	7
7. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2020 ГОДИНА	7
8. ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА	8
9. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ	8
10. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК	9
11. КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ.	10
12. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО	12

- I. Остварено производство во Амбалажа и Сервис Хартија*
- II. Финансиски индикатори за Амбалажа и Сервис Хартија*
- III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа и Сервис Хартија*
- IV. Остварен финансиски резултат*
- V. Значајни инвестиции во 2020 година*
- VI. Зделки со заинтересирани страни*
- VII. Кредитна задолженост*
- VIII. Надоместоци на менаџмент тим*

I. ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ – ПРОФИЛ

Акционерското друштво ДС СМИТХ АД Скопје (поранешна Комуна АД Скопје), е основано во 1947 година, и е најстар и водечки капацитет со долгогодишна традиција во областа за производство на хартија и амбалажа во Република Македонија. Во 2020 година одбележува 73 години од своето постоење.

Започна како скромен колектив, со 300 тони годишен производ, но преку постојани трансформации во периодот на повеќе од седум децениски развој Друштвото прерасна во државен и регионален лидер.

Од Јуни 2000 година Комуна АД е составен дел од концернот "Valkarton" од Република Словенија, со превземање на мнозинскиот пакет акции од 53,53%.

Во процесот на глобализација и организирање на пазарите, од Април 2002 година доминантен сопственик на Valkarton со 98,6%, станува компанијата "Belišće" од Хрватска, а со тоа и на Комуна АД Скопје. Членството во оваа групација значеше чекор напред кон поквалитетно работење, нова технологија, трансфер на знаење и искуства, пристап до странските пазари.

Во Мај 2010 година мултинационалната компанија Duropack со седиште во Виена, Австрија, го откупи мнозинскиот дел од акциите на групацијата "Belišće", со што и Комуна АД Скопје стана дел од оваа групација ориентирана кон производство на хартија и амбалажа. Од Јуни 2012 година Комуна АД Скопје се ребрендираше во Дуропацк АД Скопје.

Во 2015 година DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија, се стекна со 226.183 обични акции кои претставуваа учество од 81,06% од акциите со право на глас. На 31.12.2020 година DS Smith Packaging South East GMBH има 226.853 обични акции кои претставуваат 81,31% од акциите со право на глас.

Работата на Друштвото во 2020 година се одвиваше во две деловни единици – профитни центри:


- Производство на картонски плочи и картонска амбалажа (широк асортиман на плочи, кутии и земјоделски гајби); и
- Откуп, складирање и управување со стара хартија, до крајот на април 2020 година, кога со одлука на Управниот одбор на Друштвото, Секторот за секундарни сировини, со сите организациони единици – оддели, работни места и извршители престана да работи.

Со континуирана примена на политики и постапки во работењето во согласност со домашни и меѓународни стандарди, принципи и најдобри практики, Друштвото се стреми да се развие во високопрофитабилен произведен капацитет на долг рок, со меѓународна препознатливост, признато како водечко независно Акционерско друштво што работи на територијата на Република Северна Македонија и со еднаков третман на сите купувачи нудејќи им универзален асортиман на внимателно одбрани квалитетни производи.

II. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА

ДС СМИТХ АД Скопје има транспарентна хиерархиска структура што јасно го определува нивото на одговорности и овластувања, како и линиите на контрола и проверки при секојдневното извршување на задачите. Односите помеѓу различните носители на управување и раководење (Собрание на Акционери, Управен Одбор и Надзорен Одбор) се утврдени со Статутот на компанијата. Со компанијата се управува преку статутарно утврдени органи со права и обврски во согласност на Законот за трговските друштва.

Шема на организациона поставеност:



Надзорен одбор:

Жан Лиенхардт - Претседател

Золт Фекете – Член

Мариа Консепсион Ортуњо Сиерра – Член

Џоел Марије Ле Гофик – Независен член

Јонче Јачев – Независен член

Управен одбор:

Олгица Блажева – Претседател

Зоран Трнавац – Член

Дарко Калчев – Член

Овластени лица:

Олгица Блажева – Прв Генерален Директор

Зоран Трнавац – Втор Генерален Директор

III. ВИЗИЈА И МИСИЈА

Мисија

Нашата мисија е производство на брановиден картон и амбалажни кутии и собирање на рециклирана хартија во амбиент кој се темели на долгогодишно знаење и искуство на вработените, нудејќи им партнерство и иновативни решенија на своите купувачи, на нашите сопственици долгорочен раст и континуиран профит, а на нашата заедница допринос во заштитата на животната средина.

Визија

Нашата развојна политика е да ја задржиме лидерската позиција на македонскиот пазар како и да го зголемиме својот удел во соседството, кое нешто може да го направиме со:

- Купувачите со кои создаваме партнерски односи исполнувајќи ги нивните барања, настапувајќи искрено и со почит.
- Развој на производите нудејќи иновативни решенија со задоволувачки квалитет.
- Со изградба на флексибилна организација и лесно прилагодлива кон исполнувањата на барањата на купувачите, а безбедна и сигурна за нашите вработени.
- Мотивација, едукација, континуирано подобрување и ориентирање кон тимско работење на вработените се наши алатки во постигнувањето на целта.
- Постојано ќе делуваме на намалување на трошоците и природните ресурси.
- Ќе работиме одговорно се со цел обезбедување на одржливиот развој на компанијата, заедницата и државата.

IV. МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ

Економскиот амбиент во Република Северна Македонија во текот на 2020 година го карактеризираат следните макроекономски показатели:

- Индексот на индустриското производство во периодот јануари-декември 2020 година во однос на истиот период 2019 година изнесува 90,5 (во 2019 во однос на 2018 = 103,7).
- Просечната стапка на инфлација во 2020 година изнесува 1,2 % и е повисока во споредба со растот од 2019 година од 0,8 %.

Во текот на 2020 година ДС СМІТХ АД Скопје работеше согласно Деловната политика за 2020 година и стратешките насоки. Во текот на годината, со промена на економските услови во кои работеше Друштвото, соодветно се прилагодуваа тековните активности и финансиската политика на Друштвото.

V. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОТ


Основната главница на Друштвото од 7.131.240 € е поделена на 279.000 обични акции.

Номиналната вредност на една акција изнесува 25,56 €.

Пазарната вредност на акцијата на 31.12.2020 година изнесуваше 7,78 € (31.12.2019 година 6,50 €).

Структурата на сопственичките односи во капиталот на Друштвото е следна:

- 81,31% обични акции од вкупниот број на акции поседува DS Smith Packaging South East GMBH со седиште во Виена, Австрија.
- 18,69% од акциите се во сопственост на посетни акционери, како физички, така и правни лица.



VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

ДС СМИТХ АД Скопје, во 2020 година во своето работење се финансира од сопствени извори на средства и состојбата за обврските по основ на кредити во износ од 3.812.000 € е непроменета во однос на 2019 година.

VII. ЗНАЧАЈНИ КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ ВО 2020 ГОДИНА

- Во изминатата година ДС Смитх АД Скопје успешно се ресертифицираше по следните стандарди:

Quality Management System ISO 9001: 2015
Environmental Management System ISO 14001: 2015
Occupational Health and Safety Management system ISO 45001: 2018
Energy Management System ISO 50001: 2018
FSC Chain of Custody Certification standard.

- Во тек е имплементација на стандарди од групацијата:

1. Workplace transport,
2. Manual handling,
3. Electrical safety,
4. Minimum standard chemical.

Спроведени се следните активности во подобрувањето на безбедноста:

- Заштитни завеси на машината Марзи.
- Заштитна ограда кон управна зграда.
- Инсталирани дополнителни јавувачи за пожар на Велпап и балирка.

Унапредување на производствениот процес:

- Инсталирање на излагачки конвејори на Велпап машината и сплајсер на глава 1.
- Поставување на балирка и зголемување на капацитетот за балирање на хартијата која произлегува од производниот процес.
- Автоматско улагање на машината Bobst 2 со што беше заменето рачното улагање на плочите со автоматско.

VIII. ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА

- Континуирано усовршување, оптимизирање и прилагодување на организацијата на работењето, усогласување со пазарните потреби и услови, стратешки цели и задачи;
- Нова динамична и флексибилна организациона поставеност во согласност со политиките и стандардите на ДС СМИТХ;
- Максимизирање на профитабилноста на работењето со преземање прифатливи ризици со искористување на постоечката технологија;
- Одржување на вредноста на капиталот и нејзино зголемување;
- Зацврстување на ДС СМИТХ АД Скопје како водечки капацитет во дејноста во Република Северна Македонија;
- Понуда на различни видови квалитетна и еколошка амбалажа согласно техничко-технолошките капацитети на компанијата;
- Менаџмент на човечки ресурси што ќе обезбеди повисок квалитет на услуги;
- Продолжување на процесот на обука и ангажирање во секојдневното работење на млади кадри.
- Инсталирање на нова котлара со цел на заштеда на енергија како и намалување на емисија на штетни гасови во атмосферата,
- Инсталирање на нова машина во производство со што ќе се зголеми продукцијата во делот на штанцаните кутии,
- Активирање на предгрејачи на Велпап машината за подобрување на квалитетот на производот.
- Имплементирање на стандардите на групацијата поврзани со квалитет:

1. **Right First Time**
2. **New product introduction**
3. **Change control and validation.**

IX. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Компанијата ДС СМИТХ АД Скопје, се темели на долгогодишно искуство и знаење на вработените кои со својата флексибилност и лесна прилагодливост создаваат иновативни производи со квалитет кој ќе ги исполни очекувањата на нашите купувачи. Производите и процесите континуирано ги следиме, мериме и подобруваме.

Приоритетна цел на ДС СМИТХ АД Скопје е насоченост и посветеност кон **купувачите** и исполнување на барањата и потребите на купувачите со што ќе се зголеми нивното задоволство и долгогодишна соработка.

Нашите вработени се ориентирани кон тимска работа и се високо компетентни за значењето на нивните активности во исполнување на целите за квалитет. Нашите вработени се мотивирани и

желни да учат, за што се наградувани со разни видови на признанија. Одговорното работење ќе придонесе, да се зголеми задоволството на вработените.

Добавувачите ги избираме на основа на нивните способности да ги исполнат нашите барања, а ќе набавуваме само од проверени добавувачи, земајќи ги во предвид заедничките интереси и политиката на ниво на групација.

Со својата работа ќе придонесеме за создавање на додадена вредност, добивка за **сопственикот и акционерите**.

Градиме **здрава и безбедна работна средина** за нашите вработени, посетители и соработници со доследна примена на законската регулатива, поставувајќи цели кои ги следиме и ја мериме нивната ефикасност, идентификувајќи ги сите ризици кои можат да имаат влијание на работната средина.

Заштита на животната средина ја спроведуваме со идентификација на сите аспекти кои имаат или можат да имаат влијание на животната средина, нивно следење и превентивно делување во спречување на загадувањето, контролирано постапување со отпадот, доследна примена на законската регулатива и намалување на потрошувачката на природни ресурси.

Политиката за интегриран систем се однесува на системот за квалитет, системот за безбедност и здравје при работа, системот за животна средина кои имаат фундаментално значење за ефикасно и ефективно работење за задоволување на барањата на купувачите, вработените, добавувачите, акционерите и државата.

Х. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Секторот за финансии и контролинг, а врз основа на политиките одобрени од Управниот Одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во

моментот на нивното доспевање.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките.

XI. КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото на својата редовна седница одржана на ден **03.03.2021** година, ја донесе Одлуката за усвојување на Кодекс за корпоративно управување.

Изјавата на Управниот одбор за примена на Кодексот за корпоративно управување може да се види подолу во текстот:



ДС СМИТХ
АД Скопје
Бр. 0202-092/18
03.03.2021 год.

Согласно член 384-а од Законот за трговските друштва на Република Македонија, Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") на ден 03.03.2021 година ја дава следната:

ИЗЈАВА

за

примена на кодекс за корпоративно управување

Управниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва како орган задолжен за управувањето и раководењето со работата на Друштвото, изјавува дека Друштвото го применува следниот Кодекс на корпоративно управување ("Кодексот") кој се состои од:

- Кодекс на однесување на ДС СМИТХ АД
- Политика на ДС Смитх "Пријави"
- Политика на ДС Смитх за борба против мито и корупција
- Политика на ДС Смитх за борба против ропство и трговија со луѓе
- Политика на ДС Смитх за податоци и гостопримство

Кодексот е објавен на веб-страницата на Друштвото со следна адреса: <https://www.dsmith.com.mk/ambala> каде е актуелен/актуелно содржан.

Кодексот се применува од моментот кога ДС СМИТХ АД Скопје стане дел од групацијата на DS SMITH PLC како дел од комуникацијата внатре во самото Друштво, така и во комуникацијата и деловните односи со трети лица.

Во текот на 2020 година не се евидентирани отстапувања од Кодексот.

Управен одбор / Management Board

Претседател на Управен Одбор / President of the Management Board
Олгица Блажева / Olga Blazheva
Преку полномошник / Through proxy

Виолета Вукелиќ / Violeta Vukelir




Член на Управен Одбор / Member of the Management Board

Дарко Калчев / Darko Kalchev

XII. КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАБОТЕЊЕТО

I. Остварено производство во Амбалажа и Сервис Хартија


- Амбалажа



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2020
Производство 000'm2	2,662	2,978	3,407	2,813	2,615	2,640	2,859	2,542	3,339	3,419	3,289	3,505	36,067
Производство 000'kg	1,272	1,408	1,562	1,288	1,260	1,215	1,252	1,085	1,560	1,664	1,534	1,678	16,797

- Сервис Хартија (до 30 април 2020 година, од 1 мај 2020 преку Амбалажа)

Извоз на стара хартија во тони



	јан	фев	мар	апр	мај	јун	јул	авг	сеп	окт	ное	дек	Вкупно 2020
Извоз на стара хартија во тони	1,129	930	948	263	195	171	123	173	195	271	234	221	4,854

II. Финансиски индикатори за Амбалажа

БИЛАНС НА УСПЕХ	кумулативно во 2019 година	кумулативно во 2020 година	индекси
Извештај за сеопфатна добивка	во ЕУР	во ЕУР	%
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	13.924.343	12.967.415	93
Приходи од продажба	13.814.714	12.777.670	92
Приходи од продажба на домашен пазар	8.545.550	8.344.648	98
Приходи од продажба на странски пазар	5.269.164	4.433.022	84
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	173.493	116.560	67
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	116.560	108.074	93
Капитализирано сопствено производство и услуги	2.345	407	17
Останати оперативни приходи	107	189	176
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	13.402.091	11.509.801	86
Набавна вредност на трговски стоки	4.649	0	0
Трошоци за сировини и други материјали	8.911.972	7.285.479	82
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	172.194	104.195	61
Услуги со карактер на материјални трошоци	1.349.317	1.162.692	86
Останати трошоци од работењето	761.091	713.276	94
Трошоци за вработените	1.445.099	1.515.967	105
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	454.042	495.238	109
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	204.588	117.328	57
Останати расходи од работењето	99.141	115.626	117
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	465.318	1.449.127	311
Финансиски приходи	97.553	160.556	165
Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	32.280	80.559	250
Останати приходи од финансирање	65.273	79.997	123
Финансиски расходи	176.734	189.285	107
Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	176.734	189.285	107
Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	386.137	1.420.399	368
Данок од добивка	62.794	157.949	252
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	323.343	1.262.450	390

III. Учество на пазарот и анализа на асортиман за Амбалажа

	2020				2019			
	'000 €	%	'000 m ²	%	'000 €	%	'000 m ²	%
Домашен пазар	7,931	66%	22,745	64%	7,938	68%	21,741	66%
Извоз	3,996	34%	12,585	36%	3,673	32%	11,205	34%
Вкупно	11,927	100%	35,330	100%	11,611	100%	32,946	100%

	2020				2019			
	'000 €	%	'000 m ²	%	'000 €	%	'000 m ²	%
Кутии	8,772	74%	24,140	68%	8,218	71%	21,239	64%
Плочи	3,155	26%	11,190	32%	3,393	29%	11,707	36%
Вкупно	11,927	100%	35,330	100%	11,611	100%	32,946	100%

IV. Остварен финансиски резултат

Друштвото во 2020 година оствари нето добивка од 1.262.450 €. Распределбата на остварената нето добивка се усвојува на Собранието на Акционери.

V. Значајни инвестиции во 2020 година

Инвестиција	Вредност во '000 ЕУР
Диана машина	101
Пред полнач	36
Палетизатор	25
Е и Б валци	40
Сплајсер Грималди 1	10
Сплајсер Грималди 2	10
Хидрантска мрежа	62
Конвејор	14
Дробилица за хартија со преса	8
Стакер - излагашки дел	79
Попречен нож	19
Надолжен нож	11
Скарт нож	6
Сужара	71
Систем за пареа	55

Кочница на мост	8
Одмотувачи на ролни	20
Предгреачи за лепкара	46
Пумпа за лекак - Велпап	15
Шини за ролни	11
Електро соба 1	1
Б бран	20
Е бран	33
Вкупно	702

VI. Зделки со заинтересирани страни

Продажба на производи и услуги на доленаведените поврзани лица	Вредност '000 ЕУР	Основ
DS SMITH BULGARIA SA	224,13	Продажба на балирана хартија
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	716,26	Продажба на готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	52,64	Транспортни услуги
DS SMITH HELLAS SA	18,44	Продажба на ролни хартија
DS SMITH SLOVENIJA DOO	26,02	Продажба на ролни хартија
Купување на производи и услуги од доленаведените поврзани лица	Вредност '000 ЕУР	Основ
DS SMITH BULGARIA SA	582,64	Набавка на хартија
DS SMITH BULGARIA SA	15,69	Набавка на полупроизвод
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	46,79	Набавка на хартија, плочи и готов производ
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	7,10	Одржување оперативен систем
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	7,74	Набавка на трговска стока
DS SMITH PACKAGING DOO KRUSEVAC	16,60	Враќање на резервен дел
DS SMITH P MARKETING NV	141,44	Услуги за маркетинг, истражување на клиенти, софтверска апликација Work/Pay
DS SMITH PLC	140,73	Менаџмент услуги и интелектуална сопственост
DS SMITH BELISCE CROATIA	2.202,86	Набавка на хартија
DS SMITH PAPER ZRNESTI R L BRACOV	691,94	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	170,38	Менаџерски и консултантски услуги
DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH	155,02	Камати по основ на кредити
DS SMITH GROUP IT	103,45	Трошоци за ИТ услуги
DS SMITH PAPER ASCHAFFENBURG	115,58	Набавка на хартија
DS SMITH PACKAGING NEDERLAND EERBEEK	0,34	Набавка на хартија

VII. Кредитна задолженост

ДС СМИТХ АД Скопје во 2020 година има коефициент на задолженост од 57,69% (во 2019 година 65,53%).

VIII. Надоместоци на менаџмент тим

Заклучно со 31.12.2020 година, по основ на надомест за вработување за менаџмент тимот се исплатени вкупно 13.649.953 МКД (заклучно со 31.12.2019 година, 15.771.118 МКД) . По основ на надоместоци за членство во Управен и Надзорен одбор, во 2020 година не се исплатувани надоместоци.

Претседател на Управен одбор на ДС СМИТХ АД Скопје
Олгица Блажева
преку полномошник
Даниела Димитриевска



ПРИЛОГ 2 - ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04053460

Целосно име: Друштво за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	468.370.429,00			480.947.245,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0,00			
3	-- Издатоци за развој	0,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			
5	-- Гудвил	0,00			
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	441.976.828,00			453.334.564,00
10	-- Недвижности (011+012)	149.244.961,00			153.557.666,00
11	-- Земјиште	19.679.388,00			19.679.388,00
12	-- Градежни објекти	129.565.573,00			133.878.278,00
13	-- Постројки и опрема	268.930.294,00			231.891.166,00
14	-- Транспортни средства	799.841,00			6.353.783,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	7.872.675,00			7.369.948,00
16	-- Биолошки средства	0,00			
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	330.955,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	14.798.102,00			54.162.001,00

19	-- Останати материјални средства	0,00		
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	26.393.601,00		27.304.681,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00		308.000,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00		
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00		308.000,00
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00		
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00		
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0,00		
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до дослевање	0,00		
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00		
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00		
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	0,00		
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00		
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00		
33	-- Побарувања од купувачи	0,00		
34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00		
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	0,00		
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	449.248.457,00		409.669.186,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	97.238.574,00		100.434.265,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	76.072.538,00		81.163.434,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	14.507.076,00		12.102.397,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	2.245.922,00		1.389.582,00
41	-- Залихи на готови производи	4.400.610,00		5.775.227,00
42	-- Залихи на трговски стоки	12.428,00		3.625,00
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00		
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	9.958.449,00		
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	227.226.159,00		290.801.252,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	14.451.838,00		23.144.986,00
47	-- Побарувања од купувачи	186.622.416,00		184.918.380,00

48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	23.499.807,00		23.577.264,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.722.474,00		58.237.002,00
50	-- Побарувања од вработените	31.784,00		7.180,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	897.840,00		916.440,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	0,00		
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00		
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00		
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00		
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00		
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00		
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	0,00		
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	124.783.724,00		18.433.669,00
60	-- Парични средства	123.356.509,00		17.006.454,00
61	-- Парични еквиваленти	1.427.215,00		1.427.215,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.545.082,00		1.037.544,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	929.122.417,00		891.653.975,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00		
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	360.068.635,00		282.427.934,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	432.450.000,00		432.450.000,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00		
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00		
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00		
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0,00		
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	15.344.317,00		15.344.317,00
72	-- Законски резерви	15.344.317,00		15.344.317,00
73	-- Статутарни резерви	0,00		
74	-- Останати резерви	0,00		
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	0,00		
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	165.366.383,00		185.251.989,00

77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77.640.701,00		19.885.606,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00		
79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00		
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00		
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	536.034.324,00		585.075.239,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00		
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00		
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00		
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	237.896.054,00		238.016.627,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00		
87	-- Обврски спрема добавувачи	2.718.526,00		3.633.520,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00		
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	235.177.528,00		234.383.107,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00		
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00		
92	-- Останати финансиски обврски	0,00		
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00		
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00		
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	298.138.270,00		347.058.612,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	201.445.837,00		259.812.446,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	78.740.178,00		75.654.050,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	452.727,00		328.614,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00		
100	-- Обврски кон вработените	7.050.533,00		6.649.565,00
101	-- Тековни даночни обврски	5.836.589,00		1.531,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00		
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00		
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00		
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00		
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	4.612.406,00		4.612.406,00
107	-- Останати финансиски обврски	0,00		
108	-- Останати краткорочни обврски	0,00		

109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	33.019.458,00			24.150.802,00
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	929.122.417,00			891.653.975,00
112	-- В. ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00			

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	805.203.467,00			862.158.650,00
202	-- Приходи од продажба	792.148.571,00			855.472.087,00
203	-- Останати приходи	13.029.876,00			6.542.364,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	7.286.357,00			10.669.839,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	6.646.532,00			7.286.357,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	25.020,00			144.199,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	707.734.728,00			824.444.868,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	448.056.982,00			553.185.289,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	0,00			
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	6.322.168,00			5.981.165,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	71.505.577,00			72.940.968,00
212	-- Останати трошоци од работењето	48.637.022,00			61.644.365,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	92.819.267,00			88.873.589,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	55.036.821,00			53.758.817,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	4.738.850,00			5.167.883,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	22.503.833,00			22.587.203,00
217	-- Останати трошоци за вработените	10.539.763,00			7.359.686,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	30.457.143,00			27.923.556,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00			

220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	7.523.670,00		12.582.171,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00		
222	-- Останати расходи од работењето	2.412.899,00		1.313.765,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.166.710,00		286.228,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00		
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00		
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00		
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00		
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00		
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00		
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00		
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.108.673,00		271.517,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00		
233	-- Останати финансиски приходи	58.037,00		14.711,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.641.058,00		10.869.111,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	9.533.812,00		9.507.763,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	9.533.812,00		9.507.763,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00		
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00		
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.749,00		2.462,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.105.497,00		1.358.886,00
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00		
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00		
243	-- Останати финансиски расходи	0,00		
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00		
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00		
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	87.354.566,00		23.747.417,00

247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00		
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00		
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00		
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	87.354.566,00		23.747.417,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00		
252	-- Данок на добивка	9.713.865,00		3.861.811,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00		
254	-- Одложени даночни расходи	0,00		
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	77.640.701,00		19.885.606,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	0,00		
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	124,00		133,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	0,00		
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00		
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00		
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00		
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00		
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00		
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00		
266	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00		
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00		
268	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	0,00		
269	-- Добивка за годината	77.640.701,00		19.885.606,00
270	-- Загуба за годината	0,00		
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00		
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00		
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00		

274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00			
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00			
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00			
277	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00			
278	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00			
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00			
280	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00			
281	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			
282	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			
283	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			
284	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			
285	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00			
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00			
287	-- Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	0,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	77.640.701,00			19.885.606,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00			
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00			
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00			
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00		0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00		0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00		0,00
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	0,00		0,00
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00		0,00
606	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00		0,00
607	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	0,00		0,00
608	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00		0,00
609	-- Земјишта	19.679.388,00		19.679.388,00
610	-- Шуми	0,00		0,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	129.565.573,00		133.878.278,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	0,00		0,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00		0,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.483.749,00		925.224,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	0,00		0,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	0,00		0,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	0,00		0,00
618	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	0,00		0,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	0,00		0,00
620	-- Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	0,00		0,00
621	-- Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	0,00		0,00
622	-- Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	0,00		0,00

623	-- Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	0,00		0,00
624	-- Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	0,00		0,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	0,00		0,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	0,00		0,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	0,00		0,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС)	0,00		0,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	0,00		0,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	0,00		0,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	0,00		0,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	80.608.680,00		80.608.680,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	66.603.663,00		52.242.082,00

634	-- Обврски по заеми и кредити земено од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	0,00		0,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	0,00		0,00
636	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	0,00		0,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	0,00		0,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	0,00		0,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	0,00		0,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	537.411,00		1.879.052,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	537.411,00		1.879.052,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	496.135.944,00		539.056.662,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	273.385.980,00		309.479.501,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	16.522.507,00		62.351.157,00
646	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00		0,00

647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	5.566.729,00		5.056.872,00
648	-- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
649	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	5.322.412,00		730.797,00
651	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
652	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
653	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	2.450.000,00		1.967.528,00
656	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.969.729,00		1.188.403,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и спично (< или = АОП 203 од БУ)	10.602,00		0,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	37.280,00		0,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
665	-- Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
666	-- Приходи од дивиденди	0,00		0,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	0,00		0,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	405.474.306,00		512.138.174,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	3.447.304,00		5.623.559,00

670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	700.650,00		714.638,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	6.609.685,00		4.829.803,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	875.099,00		714.450,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	12.658.596,00		11.719.547,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	11.502.227,00		11.707.118,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	6.559.077,00		5.445.359,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	230.038,00		314.755,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	28.343.135,00		24.636.953,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	14.559.883,00		22.443.182,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.258.985,00		1.514.003,00
683	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
688	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
690	-- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	0,00		0,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	4.934.794,00		1.436.787,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно	0,00		0,00

	ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)			
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	87.762,00		413.362,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.441.191,00		1.466.803,00
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	422.233,00		392.818,00
697	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.063.296,00		2.410.828,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	172.882,00		213.463,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		547.995,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	5.855.923,00		5.873.823,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	0,00		0,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	0,00		0,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.409.252,00		2.490.336,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.057.046,00		864.742,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	2.537.567,00		1.560.427,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00		0,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00		0,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	114.430,00		143.854,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00

716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	38.158,00		134.921,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	39.489,00		0,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	0,00		0,00
720	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	0,00		0,00
721	-- Исплатени дивиденди	0,00		0,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	124,00		133,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	0,00		0,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	0,00		0,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2117	- 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон	807.370.177,00			

Потпишано од:

Daniela Dimitrievska

CN=KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures,
 OU=KIBS AD Trust Services, OU=Class 2
 DigiCert PKI Platform Individual Subscriber CA,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, O=KIBS AD
 Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ